

БИЛАНС НА УСПЕХ

за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи од камата		1,464,303	1,470,814
Расходи за камата		<u>(473,273)</u>	<u>(607,585)</u>
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	991,030	863,229
Приходи од провизии и надомести		397,299	340,118
Расходи за провизии и надомести		<u>(135,261)</u>	<u>(113,808)</u>
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	262,039	226,310
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	110,068	90,420
Останати приходи од дејноста	11	96,067	15,078
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(274,078)	(216,483)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(400)	(9,783)
Трошоци за вработените	14	(299,777)	(287,291)
Амортизација	15	(76,559)	(71,382)
Останати расходи од дејноста	16	(361,402)	(348,328)
Удел во загубата на придружените друштва	24	<u>-</u>	<u>-</u>
Добивка пред оданочување		446,988	261,770
Данок на добивка	17	<u>(47,572)</u>	<u>(29,523)</u>
Добивка за финансиската година		<u>399,416</u>	<u>232,247</u>
Заработка по акција	41		
Основна заработка по акција (во денари)		910.69	529.54
Разводнета заработка по акција (во денари)		910.69	529.54

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Добивка/(загуба) за финансиската година		399.416	232.247
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба		(1)	297
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласифицирани во Билансот на успех		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството		8.369	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласифицирано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласифицирани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		<u>8.368</u>	<u>297</u>
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		<u>407.784</u>	<u>232.544</u>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)**

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Вкупно капитал и резерви	
	Записан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства	Ревалоризациска резерва за средства	Резерв и за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположливост за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите			(Акумулирани загуби)
На 1 јануари 2014 (претходна година)	1,162,253	127,228	-	-	(296)	-	-	-	-	103,310	-	-	-	591,642	-	1,984,137	1,984,137
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																	
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,247	-	232,247	232,247
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех																	
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	297
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	297
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба)	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	232,247	-	232,544	232,544

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)**

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на		
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложувањето во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)	акционерите на капитал и резерви на банката	Вкупно резерви
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	7.674	-	-	-	-	(7.674)	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите – пренос од издвоени резерви за купување сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите – останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	7.674	-	-	-	-	(7.674)	-	-	-
На 31 декември 2014 (претходна година)	1.162.253	127.228	-	-	1	-	-	-	-	110.984	-	-	-	816.215	-	2.216.681	2.216.681

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)**

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви	Резерва за средства за преземени заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите (Акумулирани загуби)			
На 31 декември 2014 (претходна година)/ 1 јануари 2015 (тековна година)	1,162,253	127,228	-	-	1	-	-	-	110.984	-	-	-	816.215	-	2.216.681	2.216.681
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.911	359.504	-	399.416	399.416
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	8.369	-	-	-	-	-	-	-	-	8.369	8.369
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	(1)	8.369	-	-	-	-	-	-	-	-	8.368	8.368
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	(1)	8.369	-	-	-	-	-	39.911	359.504	-	407.784	407.784

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)**

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви		
	Запишан капитал	Преми и од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациски резерви за средства распложливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за неплатен и заштитен ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акциите	Ограничена за распределба на акциите	(Акумулиран и загуби)		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	11.612	-	-	-	(11.612)	-	-	-	
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	11.612	-	-	-	(11.612)	-	-	-	
На 31 декември 2015 (тековна година)	1,162,253	127,228	-	-	8.369	-	-	-	-	122.597	-	-	39.911	1.1641.06	-	2,624.464	2,624.464

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година
(Во илјади денари)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Паричен тек од основната дејност		
Добивка пред оданочување	446.988	261,770
<i>Коригирана за:</i>		
Амортизација на:		
нематеријални средства	24,416	23,449
недвижности и опрема	52,143	47,933
Капитална добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	(10,619)	(5,920)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(68,423)	(2,130)
Капитална загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	(1,464,303)	(1,470,814)
Расходи за камата	473.273	607,585
Нето-приходи од тргување	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа:		
дополнителна исправка на вредноста	298.923	236,116
ослободена исправка на вредноста	(24.845)	(19,633)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:		
дополнителни загуби поради оштетување	400	9,783
ослободени загуби поради оштетување	-	-
Посебна резерва:		
дополнителни резервирања	24.823	23,796
ослободени резервирања	(16.386)	(1,918)
Приходи од дивиденди	(3.276)	(4,050)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	1,463,386	1,460,285
Платени камати	(481.791)	(624,512)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:	<u>714.708</u>	<u>541,740</u>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(1.566)	348,384
Кредити на и побарувања од други комитенти	(3.028.594)	(2,112,525)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(43.739)	(57,326)
Задолжителна резерва во странска валута	(112.815)	(63,130)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	9.999	8,014
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за туѓување	-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	-	-

SOCIETE GENERALE GROUP

Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	58.014	(99,891)
Депозити на други комитенти	495.777	3,556,533
Останати обврски	83.496	(47,506)
Обврски директно поврзани со група средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување	(1.737.241)	2,074,293
(Платен)/ поврат на данок на добивка	(50.203)	(6,011)
Нето паричен тек од основната дејност	1.787.445	2,068,282
	2015	2014
Паричен тек од инвестициона дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(2,426,599)	(709,083)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	36,788	1,937,032
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(28.020)	(28,901)
Приливи од продажбата на нематеријални средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(108.216)	(67,917)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема	73.521	75,362
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициона дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициона дејност	0	4,050
Нето паричен тек од инвестициона дејност	(2.452.526)	1,210,543
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1,579,270)	(4,113,485)
Зголемување на обврските по кредити	1,663,597	4,193,364
(Отплата на издадените субординирани обврски)	(13,464)	(11,806)
Приливи од издадените субординирани обврски	15,050	11,388
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	85,913	79,461
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	562	(644)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	8,670
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(4,153,496)	3,366,312
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	11,195,221	7,828,909
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	7,041,725	11,195,221

Коментар

За остварените финансиски резултати на Охридска банка АД Скопје во периодот јануари–декември 2015 година

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од 2015 година изнесува 32.917 милиони денари и забележува пораст од 1.142 милиони денари, или 3,6% споредено со крајот од минатата година и 5,8% повеќе од планираниот износ со крајот на 2015 година.

Зголемувањето на изворите на финансирање во анализираниот период е резултат на зголемувањето на депозитите на клиенти за 553,8 милиони денари, или 2,4%, и зголемено финансирање од меѓународните финансиски институции за 82,6 милиони денари.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката, со 31.12.2015, достигнаа износ од 2.624,5 милиони денари и бележат пораст од 18,4% како резултат на зголемениот износ на задржана добивка и зголемените резерви, што е во согласност со планот на Банката за јакнење на нејзината капитална основа како поддршка за пораст на комерцијалните активности на Банката.

Во вкупните извори на финансирање на Банката, на крајот од декември 2015 година, депозитите на комитентите, физичките и правните лица, се со најголемо учество од 68,4%. Планираниот износ за овој период е надминат за 7,7%. Од аспект на рочната структура, кај депозитите на комитенти, депозитите по видување учествуваат со 47,5%, орочените депозити учествуваат со 44,5%, а ограничените депозити со 8,0%.

Кредитните линии од меѓународните финансиски институции имаат учество во вкупните обврски од 16,5%, во кои се застапени кредитни линии од ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ, ИФЦ, МБПР, ГГФ и од „Сосиете женерал“.

Субординираните обврски, на крајот од декември 2015 година, се во износ од 872,1 милиони денари и се непроменети во однос на минатата година, останувајќи во согласност со планираниот износ.

Расположливите извори на финансирање на страната на активата, во најголем дел се алоцирани во комерцијални пласмани на клиенти што учествуваат со 64,5%, при што вкупните бруто-кредити достигнаа ниво од 23.061 милиони денари, со што планираниот износ на крајот од 2015 година е надминат за 3,1%. Од аспект на рочната структура, 66,8% од кредитите се долгорочни, 26,0% се краткорочни, додека нефункционалните кредити учествуваат со 7,2%. Според секторот, 63,8% се кредити на компании, додека 36,2% се кредити одобрени на физички лица. Во валутната структура на кредитите на клиенти, со 46,5% учествуваат кредитите со валутна клаузула, 27,6% се денарски кредити, додека 25,9% се девизни кредити.

Нивото и структурата на ликвидните средства се одржуваат во согласност со ликвидносните потреби на Банката и комитентите, со почитување на регулаторните и групациски барања во однос на валутната усогласеност на средствата и обврските, интерните акти, потребите за исполнување на просечното ниво на задолжителна резерва, како и со успешното менаџирање на поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината.

Промените во структурата на ликвидни средства, споредено со 2014 година, во основа се поради промената на регулативата од страна на НБРМ во однос на аукциите на благајничките записи, поради што е евидентирано намалување на нивото на благајничките записи и соодветно зголемување на делот во пласмани во државни записи; промените во краткорочните пласмани во

странски банки и седумдневниот депозит кај НБРМ се согласно структурата на краткорочните депозити од клиентите, расположливите краткорочни инструменти за пласман и соодветното ликвидносно и профитабилно менаџирање со нив.

Кумулативниот реализиран финансиски резултат пред оданочувањето, за периодот јануари–декември 2015 година, изнесува 447,0 милиони денари и споредено со истиот период во минатата година, бележи зголемување од 185,2 милиони денари, или 70,8%, надминувајќи го планираниот за 47,1%.

Нето-приходите од камати, на крајот од декември 2015 година изнесуваат 991 милиони денари, и забележуваат пораст од 14,8% во споредба со остварените нето-приходи од камати во минатата година, со реализација на планот од 101,2%. Приходите од каматите се намалени за 6.5 милиони денари како резултат од намалените пласмани во облајнички записи поради промена во регулативата од НБРМ во однос на учеството во аукциите и намалената каматна стапка на државни записи. Намалените приходи од камати од кредити на правни лица се поради намалените каматни стапки, влијание коешто е поголемо од влијанието на зголемените пласмани, додека истовремено, кај пласманите кај физички лица, порастот на пласманите попозитивно влијаеше на вкупните каматни приходи од овој сегмент во однос на влијанието на пониските каматни стапки. Каматните трошоци забележуваат намалување за 22,1% како нето-резултат од намалените каматни трошоци на депозитите на клиентите, намалените трошоци по основ на субординираниот долг, додека во исто време се зголемени трошоците по основ на камати за финансирање од меѓународни финансиски институции поради зголемување на состојбата.

Во анализираниот период, нето-приходите од провизии и од надоместоци изнесуваат 262 милиони денари, и во однос на 2014 година се зголемени за 35,7 милиони денари, или 15,8%. Приходите од провизии се зголемени на годишно ниво за 57,2 милиони денари, додека трошоците за провизии и за надоместоци се исто така зголемени, но за помал износ, односно за 21.5 милиони денари.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 110,1 милиони денари и се зголемени за 19,6 милиони денари, или 21,7% во споредба со истиот период од минатата година, со реализација над планот за соодветниот период од 22,3%. Остварените курсни разлики се резултат од активности на девизниот пазар и реализираните ефекти од неколкуте големи трансакции на клиенти на Банката.

Другите приходи изнесуваат 96,1 милиони денари, во кои се вклучени реализираната капитална добивка од продадени основни средства, продадени преземени средства за наплата на побарувања и приходи од дивиденда по основ на капитални вложувања.

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари–декември изнесуваат 737,7 милиони денари и, споредено со претходната година, забележуваат зголемување од 4,3%, претставувајќи реализација од 97,8% од планираното за годината. Зголемените оперативни трошоци се резултат на зголемените трошоци на вработени, трошоци за амортизација, за реклама и комуникации, трошоци за технологија, за одржување и друго.

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа, на крајот од декември 2015 година, изнесува 274,1 милиони денари, и споредено со истиот период во 2014 година, е зголемена за 26,6%, претставувајќи реализација од околу 84,7% од планираната.

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Во 2015 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Исплатени дивиденди. Во согласност со Одлуката за употреба и за распределување на остварената добивка на Охридска банка АД, донесена на седницата на Собранието на Банката одржана на 21.4.2015 година, делот од добивката што останува како задржана нераспределена добивка не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите на Банката.

Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постојки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи). Недвижностите и опремата на крајот од 2015 година изнесуваат 789,7 милиони денари, споредено со 794,8 милиони денари во 2014, што го вклучува инвестирањето во уредувањето и во реновирањето на зграда на Банката во Охрид, реализираната продажба на деловни објекти, како и зголемениот износ на пресметана амортизација.

Промени во кредитните задолжувања. Обврските по кредитни линии, на крајот од декември 2015 година, изнесуваат 5.445 милиони денари, односно бележат нето-зголемување од 82.6 милиони денари, кое е резултат на зголеменото финансирање од ЕИБ и Германско-македонскиот фонд, новата кредитна линија од ГГФ фондот, додека во истиот период има намалување на средствата користени од „Сосиете женерал“, од ЕБРД и ИФЦ по основ на извршени редовни отплати.

Очекувања за следниот период. Банката во следниот период ќе ги преземе неопходните мерки и активности за реализирање на стратешките и на деловните цели поставени со развојниот план и со деловната политика на Банката. Банката останува насочена кон постигнувањето одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество во таргетираните пазарните сегменти, крупни домашни и меѓународни претпријатија, добро позиционираниот дел на МСП-сегментот, индивидуални и ВИП-клиенти вработени во добротоечки претпријатија, вработени во јавната администрација. Имајќи ја предвид присутноста на значаен кредитен ризик, особено во МСП, кредитирањето ќе се врши со претпазливост, темелна процена, соодветно структурирање и со избегнување прекумерен кредитен ризик.

Како поддршка за предвидените активности, предвидена е стратегија за развој што овозможува пораст на депозитниот потенцијал, кој ќе остане примарен извор во средина со строги ликвидносни и со регулаторни барања.

Земајќи ги предвид целите за развој на Банката, со цел да се обезбеди поддршка за комерцијален развој, важна компонента се депозитите од големите компании, чие менаџирање е антиципирано во планот.

Со цел и во иднина да се поддржуваат кредитните активности на клиентите со поширока понуда на производи, Банката ќе ја прошири и ќе ја продолжи соработката со меѓународни финансиски институции.